



СЛУЖЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Sluzbeni vestnik na Fed. Repub.
Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 8 април 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дина. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дина, а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевик'а Марка бр. 9 — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

94.

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА

НА КОМИСИЈАТА ЗА ТОЛКУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ

Член 1

Комисијата за толкување на законите е постојана комисија на Сојузната народна скупштина, која останува на должност и по распуштањето на Скупштината до избирањето на нова комисија.

Член 2

Комисијата за толкување на законите:

1) дава задолжителни толкувања на сојузните закони;

2) проучува предлози за сценка на согласноста на сојузен и републички закон со сојузниот Устав и дава за тоа свое мислење;

3) дава мислење за случаи на несогласност на акт од Сојузниот извршен совет со закон; и

4) дава мислење за случаи на спор помеѓу извршниот совет на народната република со Сојузниот извршен совет поради запирање акт од републички извршен совет

Член 3

Предлози за толкување на закони има право да подава до Комисијата секој народен пратеник, одборот на домот, Сојузниот извршен совет, Сојузниот врховен суд и републичкиот извршен совет.

Член 4

Комисијата може да бара од предлагачот на предлогот за толкување на закон или од некој друг државен орган, до кој се однесува предлогот, да поднесе подробен извештај односно да даде свое мислење. Комисијата може да го извести предлагачот за седницата на која ќе се расправа неговиот предлог. Предлагачот односно неговиот претставник има право својот предлог да го образложи на седницата.

Член 5

Ако Комисијата заклучи да се донесе задолжително толкување, ќе го објави веднаш во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Член 6

Комисијата е должна да поднесува секое задолжително толкување на дополнителна потврда до Сојузната народна скупштина на првата идна седница, и тоа до оној дом што го донесол законот за кој се дава задолжителното толкување, односно што е надлежен за донесување на таков закон.

Член 7

Решението со кое не се усвојува предлогот за задолжително толкување, треба да биде образложено и испратено до предлагачот.

Член 8

Предлози за сценка на согласност на сојузет и републички закон со сојузниот Устав имаат право да подаваат до Сојузната народна скупштина Сојузниот извршен совет, Сојузниот врховен суд, народното собрание и извршниот совет на народната република, претставничкото тело на автономната покраина и автономната област, народниот одбор на околија односно град, како и заинтересираните стопански организации и самоуправни установи. Ако Сојузната народна скупштина испрати таков предлог до Комисијата за да даде мислење за предлогот, Комисијата ќе расправа за тој предлог и со своето мислење ќе поднесува извештај до Сојузната народна скупштина и тоа до оној дом што го барал ова мислење од Комисијата.

Член 9

Ако скупштината во текот на расправата расправала за тоа дали некој акт од Сојузниот извршен совет е во согласност со закон и ако Скупштината барала од Комисијата да и даде свое мислење за тоа, Комисијата ќе расправа за тоа прашање и ќе поднесе извештај со своето мислење до Сојузната народна скупштина, и тоа до оној дом што го побарал тоа од неа.

Член 10

Ако извршниот совет на народната република изнесе пред Сојузната народна скупштина спорно прашање што станало помеѓу него и Сојузниот извршен совет поради запирање уредба или некаков друг акт од извршниот совет на народната република, поради спротивност со сојузен закон или уредба, а Сојузната народна скупштина побара мислење за тоа од Комисијата, Комисијата е должна да расправа за тоа спорно прашање и да го поднесе своето мислење со извештај до Сојузната народна скупштина, и тоа до оној дом што го побарал тоа од неа.

Член 11

Комисијата има Претседател и Секретар, што ги избира од редот на своите членови. Претседателот на Комисијата свикува седници по потреба, предлага дневен ред и претседава на седниците. Во случај на негова спреченост го заменува Секретарот.

Секретарот му помага на Претседателот во приготвувањето на дневниот ред, раководи со Секретаријатот на Комисијата и заедно со Претседателот ги потпишува актите на Комисијата.

Член 12

Работите од својата надлежност Комисијата ги врши на седница. Седницата решава полноважно ако на неа присуствува мнозинството од членовите на Комисијата.

Ако некој член од Комисијата го издвои своето мислење, тоа ќе се внесе во извештајот.

Член 13

Пратеници што не се членови на Комисијата, како и членовите на Сојузниот извршен совет, имаат право да учествуваат на седниците на Комисијата, но без право на одлучување.

Член 14

Кога Комисијата поднесува до Сојузната народна скупштина извештај (чл. 8, 9 и 10 од овој правилник за работа), ќе определи помеѓу своите членови известител, кој по потреба ќе го образложи на заседание мислењето на Комисијата и ќе даде потребни објасненија.

Член 15

Во рамките на администрацијата на Сојузната народна скупштина постои Секретаријат на Комисијата за толкување на законите со административен секретар и со потребен управен персонал.

Административниот секретар води записник на седниците и се грижи за архивата и кореспонденцијата на Комисијата.

Член 16

Комисијата има и постојани стручни правни соработници, што ќе и' помагаат на Комисијата во нејзината работа, а особено во приготвувањето на одлуки и кои ќе ги следат прописите.

Комисијата може, по потреба, да повикува поодделни стручњаци за да дадат стручно мислење за поодделни прашања.

Стручњациите имаат право на награда за своето учество во работата на Комисијата. Висината на наградата ја определува Претседателот на Комисијата.

Член 17

Овој правилник за работа влегува во сила кога ќе го усвои Комисијата со тоа што да се поднесе до Народната скупштина на ФНРЈ на дополнителна потврда.

Комисија за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ

Секретар,	Претседател,
Риста Антуновиќ, с. р.	др Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник	народен пратеник

95.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГРАДСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР НА ГРАДОТ ЛЈУБЛАНА ДА РАСПИШЕ МЕСТЕН ВНАТРЕШЕН ЗАЕМ

1) На Градскиот народен одбор на градот Љубљана му се одобрува да распише местен внатрешен бескаматен заем во износ од 300.000.000 дина-

ри за финансирање на изградбата на станбени и школски згради во Љубљана.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 62

7 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен советСекретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.**96.**

Врз основа на чл. 12 точ. 7 од Законот за спроведување на Уставниот закон, во врска со чл. 23 и 61 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52), Сојузниот извршен совет пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

Член 1

На службениците на Државниот осигурителен завод што се поаѓаат на функциите утврдени со овој правилник им припаѓа функционален додаток.

Член 2

Функциите во Државниот осигурителен завод што повлекуваат функционален додаток се распоредуваат во положајните разреди од чл. 39 на Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), и тоа:

Ф у н к ц и ј а	Положаен разред
А. — во генералната дирекција	
Генералниот директор — — — —	I
заменик на генералниот директор	II
директор на дирекција на планот и на организација на дирекција на имотните осигурувања и на дирекција на личните осигурувања	III
директор на дирекција на странски осигурувања и на дирекција на сметководство — — — —	IV
секретар — — — — —	IV
Б. — во дирекциите за народните републики: Србија, Хрватска и Словенија:	
директор на дирекција — — — —	II
заменик на директор на дирекција	III
Шеф на служба — — — — —	V
секретар — — — — —	V
В. — во дирекциите за народните републики: Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора:	
директор на дирекција — — — —	III
заменик на директор на дирекција	IV
Шеф на служба — — — — —	VI
секретар — — — — —	VI
Г. — во филијалите	
шефови на филијалите: Белград I, Нови Сад I, Зрењанин I, Ниш, Загреб I, Осиек I, Ријека I, Љубљана, Марибор, Сараево и Скопје	V
шефови на други филијали — —	VI

Член 3

Висината на функционалниот додаток, во границите на износот на спределениот положен разред ја определува: за Генералниот директор и неговиот заменик — старешината надлежен за нивно назначување, за службениците во Генералната дирекција и за директорите на дирекциите за народната република и за нивните заменици — Генералниот директор, а за службениците во дирекциите за народните републики и за шефовите на филијалите — директорите на дирекциите за народните републики.

Член 4

Функционалните додатоци можат да се даваат само во рамките на средствата предвидени за таа цел со финансискиот план.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 60

2 април 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

97.

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за звањата и платите на службениците во ветеринарната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/52) во врска со чл. 12 точ. 6 од Законот за спроведување на Уставниот закон, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОДАТОКОТ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ ПОД УСЛОВИ ОПАСНИ ЗА ЖИВОТОТ ИЛИ ЗДРАВЈЕТО

Член 1

Додатокот за работа опасна за животот или здравјето на службениците им припаѓа на службениците што имаат звања по Уредбата за звањата и платите на службениците во ветеринарната служба кога вршат работи предвидени со овој правилник во институти, заводи, бактериолошки лаборатории, дијагностички станици, станици за сузбивање стерилитет и вештачко осеменување и во кафилерии, и на службениците што ги вршат работите од чл. 2 на овој правилник во институти и клиници на ветеринарните факултети.

Член 2

На службениците кои во ветеринарните установи споменати во претходниот член постојано работат со редовно полно работно време на испитување, дијагностицирање, лекување и сузбивање на сточните заразни болести што можат од животните да преминат на луѓето, и тоа: беснило, бедреница, саксагија, бруцелоза, туберкулоза, туларемија, лигавка и шап и рикециоза, како и на секцирање мрши од животни повисани од цитираните болести, им припаѓа додаток во износ од 1.000 до 3.000 динари месечно.

Член 3

Додатокот во износот цитиран во претходниот член им припаѓа и на службениците кои во заводите за производство на ветеринарни вакцини постојано и непосредно работат со живи причинители, со заразни материјали и инфицирани животни со цел да се произведуваат, испитуваат и контролираат вакцините на антиген и серум против болестите што можат од животните да преминат на луѓе.

Член 4

На службениците од чл. 1 на овој правилник што работат постојано и непосредно на испитување и сузбивање стерилитетот и на вештачко осеменување, им припаѓа додаток во износ од 500 до 2.000 динари месечно.

Член 5

На службениците што работат постојано, непосредно и со полно работно време со рентген-апарати во институти и клиници на ветеринарните факултети и ветеринарни болници, им припаѓа додаток во износ од 2.000 до 2.500 динари месечно.

Ако службениците во текст на работното време работат само претежно на рентген-апарати, им припаѓа додаток во износ од 1.000 до 2.000 динари месечно.

Додаток во износ од 1.000 до 2.000 динари месечно им припаѓа и на службениците што се наоѓаат постојано во текот на редовното работно време во зоната на дејството на рентгенови зраци.

Член 6

На службениците кои во ветеринарните установи работат со скратено работно време или работат само делум на работите од чл. 2, 3, 4 и 5 на овој правилник, висината на додатокот им се определува сразмерно на фактично проведеното време на работа што е опасна за животот или здравјето.

Член 7

Висината на додатокот во границите на најмалиот и најголемиот износ ја определува раководителот на установата (институтот, заводот, факултетот) според интезитетот односно степенот на опасноста на работата за животот или здравјето на службеникот, а во случајот од чл. 5 на овој правилник — сразмерно на времето проведено на таква работа.

Член 8

Додатокот предвиден со овој правилник ќе се исплатува од 1 април 1953 година.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 3498

2 април 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

Согласен,
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

98.

Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) издавам

НАРЕДБА**ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО ЗА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА**

1) За новите видови цигариња се определуваат следни единствени продавни цени на мало во слободна продажба, и тоа:

	Динари за 20 цигариња
За цигарињата „Будва“	60
За цигарињата „Интернационал“	45
За цигарињата „Зеленгора“	38

Овие цени важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 5659

30 март 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

99.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ТУРПИИ И РАШПИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Турпии и рашпи, дефиниција на поимите и поделба	JUS K.D4.001
Турпии — број на насеците	JUS K.D4.003
Рашпи — број на забите	JUS K.D4.004
Правоаголни турпии — лесни	JUS K.D4.020
Правоаголни турпии — тешки	JUS K.D4.021
Правоаголни заострени турпии	JUS K.D4.022
Правоаголни турпии за пили	JUS K.D4.023
Правоаголни турпии без насаден дел	JUS K.D4.024
Правоаголни турпии рамењачи	JUS K.D4.025
Квадратни турпии — лесни	JUS K.D4.030
Квадратни турпии — тешки	JUS K.D4.031
Триаголни турпии — лесни	JUS K.D4.040
Триаголни турпии — тешки	JUS K.D4.041
Триаголни турпии за пили	JUS K.D4.042
Триаголни турпии за пили — заб-кражени	JUS K.D4.043

Тркалести турпии — лесни	JUS K.D4.050
Тркалести турпии — тешки	JUS K.D4.051
Полутркалести турпии — лесни	JUS K.D4.060
Полутркалести турпии — тешки	JUS K.D4.061
Ножести турпии	JUS K.D4.080
Правоаголни рашпи за дрво	JUS K.D4.100
Полутркалести рашпи за дрво	JUS K.D4.101
Поткивачки рашпи	JUS K.D4.102
Чевларски рашпи прави	JUS K.D4.103
Чевларски рашпи криви	JUS K.D4.104

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 август 1953 година.

Бр. 495

19 март 1953 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. С. Виторовиќ, с. р.

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Одлуката за пренесување работите од меѓународна правна помош на Државниот секретаријат за надворешни работи, објавена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 15 од 1 април 1953 година се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Во одделот под 1 последен став место: „Комисијата за административни прашања“ — треба да стои: „Административната комисија“.

Р. п. бр. 52 — Од Сојузниот извршен совет, Белград, 7 април 1953 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
94. Правилник за работа на Комисијата за толкување на законите — — — — —	161
95. Одлука за одобрување на Градскиот народен одбор на градот Љубљана да распише местен внатрешен заем — — —	162
96. Правилник за функционалните додатоци на службениците на Државниот осигурителен завод — — — — —	162
97. Правилник за додатокот на службениците во ветеринарната служба што работат под услови опасни за животот или здравјето — — — — —	163
98. Наредба за единствените продавни цени на мало за новите видови цигариња —	164
99. Решение за донесување југословенски стандарди за турпии и рашпи — — — — —	164
Исправка на Одлуката за пренесување работите од меѓународна правна помош на Државниот секретаријат за надворешни работи — — — — —	164